



## КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА

Според Законот за средно образование („Сл. весник на Р. Македонија“ бр.33/2010 член 56 ) и член 44 од Статусот на средното општинско училиште „Ѓорче Петров“ – Прилеп, (дел. бр. 01-329 од 22.11.2005 г.) се распишува Конкурс за избор на првенец на генерацијата 2013-2017.

Право на учество на конкурсот имаат редовни ученици од четврта година во учебната 2016/2017 г. при СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп кои во изминатите четири години од образованието постигнале континуиран одличен успех, примерно поведење и учество на натпревари, освоени награди (организирани од МОН и БРО).

### КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА 2013-2017 ПРИ СОУ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“-Прилеп

- среден успех на ученикот постигнат од I-IV година,
- дипломи од освоени награди и учество на меѓународни, државни и општински (регионални) натпревари,
- поени од поведење,

За средниот успех постигнат од I до IV година ученикот може да постигне максимално 80 поени, по 20 поени во учебна година и тоа се собира средниот успех во прво тромесечие (максимално 5 поени), полугодие (максимално 5 поени), трето тромесечие (максимално 5 поени) и крај на наставната година (максимално 5 поени).

За освоено место и учество од меѓународни, републички и регионални (општински) натпревари организирани од МОН и БРО ученикот може да освои:

- прво место на меѓународен натпревар 12 поени,
- второ место на меѓународен натпревар 11 поени,
- трето место на меѓународен натпревар 10 поени,
- пофалница на меѓународен натпревар 9 поени,
- учество на меѓународен натпревар 5 поени,
  
- прво место на републички (државен) натпревар 9 поени,
- второ место на републички (државен) натпревар 8 поени,
- трето место на републички (државен) натпревар 7 поени,
- пофалница на републички (државен) натпревар 6 поени,
- учество на републички (државен) натпревар 3 поени,
  
- прво место на регионален (општински) натпревар 6 поени,
- второ место на регионален (општински) натпревар 5 поени,
- трето место на регионален (општински) натпревар 4 поени,
- пофалница на регионален (општински) натпревар 3 поени,
- учество на регионален (општински) натпревар 1 поен,

Поени од поведение:

- вкупен број на оправдани изостаноци од 0 до 100 во текот на четирите години на образование ученикот добива 5 поени,
- вкупен број на оправдани изостаноци од 101 до 200 во текот на четирите години на образование ученикот добива 3 поени,
- вкупен број на изостаноци над 201 во текот на четирите години на образование ученикот добива 1 поен,
- вкупен број на неоправдани изостаноци од 0 до 10 во текот на четирите години ученикот добива 3 поени,
- вкупен број на неоправдани изостаноци од 11 до 20 во текот на четирите години на образование ученикот добива 2 поени,
- вкупен број на неоправдани изостаноци од 21 до 30 во текот на четирите години на образование ученикот добива 1 поен.

Предлог за првенец на генерација дава класниот раководител по критериумите за избор во консултација со класната заедница и предметните наставници.

Изборот за првенец на генерација го врши надлежната комисија по предлог на директорот на училиштето и усвоена од Училишниот одбор, која во полн состав ги разгледува и валоризира документите спрема бројот на освоени поени.

Донесената одлука со мнозинство гласови се доставува до директорот на училиштето. Против оваа одлука не е дозволено право на жалба. Прогласувањето на првенец на генерација се врши на матураската прослава, организирана од страна на училиштето.

Прилеп  
03.05.2017 г.

Директор  
Дејан Димоски

---